



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА,

Sluzbeni vespnik SR
Makedonija

2

9100

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Петок, 8 ноември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 59

ГОД. XLI

Цена на овој број е 90 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

740.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Се прогласува Законот за Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седница на Сојузниот собор од 29 октомври 1985 година.

П бр. 490

29 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат правата, должностите одговорноста и основите на организацијата на Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Интересовната заедница), начинот на вршење на јавните овластувања што ѝ се доверуваат, како и прашањата во врска со прибавувањето и одржувањето на станбениот фонд и управувањето со станбениот фонд на сојузните органи, ако не се уредени со друг сојузен закон.

Член 2

Станбениот фонд на сојузните органи (во натамошниот текст: станбениот фонд), во смисла на овој закон, го сочинуваат: станбени згради, станови како посебни делови на згради и гаражи што со изградба, купување, пренос или по друга основа се прибавени во општествена сопственост за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, како и деловниот простор во тие станбени згради.

Член 3

Сојузните органи и работните заедници на сојузните органи (во натамошниот текст: здружувачите) го здружуваат станбениот фонд и дел од средствата наменети за прибавување на станбениот фонд во Интересовната заедница.

Сојузни органи од став 1 на овој член, во смисла на овој закон, се Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Под работни заедници на сојузните органи, во смисла на овој закон, се подразбираат работните заедници на сојузните органи на управата и на сојузните организации, на Уставниот суд на Југославија, на Советот на федерацијата, на сојузниот општествен правобранител на самоупраувањето, на Сојузниот суд, на Сојузното јавно обвинителство, на Сојузното јавно правобранителство, на Сојузниот совет за прекршоци и работните заедници на службите што ги формираат сојузните органи од став 2 на овој член.

Органите на општествено-политичките организации во федерацијата и нивните работни заедници, како и работната заедница на Интересовната заедница, можат својот станбен фонд и средствата наменети за прибавување на станбен фонд да ги здружат во Интересовна заедница.

Член 4

Во Интересовната заедница, согласно со овој закон и со статутот на Интересовната заедница:

1) се утврдуваат основите на станбената политика и се усогласуваат со програмите и плановите на здружувачите за прибавување на станови и се организира здружување на средствата за прибавување на станбен фонд;

2) врз основа на утврдените програми, се планира прибавување и се склучуваат договори за прибавување на станбениот фонд, се следи нивното извршување и се извршуваат, од името и за сметка на здружувачите, а врз основа на нивни одлуки, правата и должностите на инвеститорот;

3) се утврдуваат основите и мерилата за определување на станарината и на надоместот за гаражите и за деловниот простор во согласност со утврдената политика на станарините;

4) се склучуваат договори за користење на станови за службени потреби, на гаражи и деловен простор во станбените згради и се наплатуваат станарините и надоместите;

5) се утврдува и спроведува програмата за одржување на станбениот фонд, се утврдуваат техничките и други нормативи за одржување на станбениот фонд и се определува делот од станарината и надоместот што се издвојува за инвестиционо и текушто одржување на станбениот фонд; се преземаат мерки за заштита и чување на станбениот фонд;

6) се води евиденција за станбениот фонд и за корисниците и се врши, во согласност со законот, контрола над законитото и наменското користење на становите;

7) се вршат и други работи утврдени со законот и статутот.

Член 5

Интересовната заедница се грижи за законито, рационално, наменско и општествено целесобразно користење на станбениот фонд и им предлага на здружувачите преземање мерки во врска со прибавувањето и користењето на станбениот фонд.

Интересовната заедница ги известува здружувачите за појавите на незаконито или нерационално користење на станбениот фонд и им доставува на здружувачите и на надлежните сојузни органи потребни податоци и документација заради преземање мерки.

Член 6

Здружувачите и корисниците на станови, управуваат со станбениот фонд непосредно и преку делегати во органите на Интересовната заедница.

Член 7

Надзор над законитоста на работата на Интересовната заедница врши Сојузниот извршен совет.

Член 8

Во Интересовната заедница се обезбедува јавност на работата и одлучувањето.

Член 9

Интересовната заедница соработува со органите на општествено-политичките заедници, со самоуправните интересовни заедници, со организациите на здружен труд и со други организации и заедници во остварувањето на своите и на заедничките функции.

Интересовната заедница соработува со Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на активните воени лица и на граѓанските лица во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а особено врз планирањето и реализацијата на станбената изградба, заштитата и користењето на станбениот фонд, прашањата за височината на станарината и одржувањето на становите и управувањето со становите.

Член 10

Органите на Интересовната заедница, корисниците на станови и самоуправните органи во станбените згради и другите корисници на станбениот фонд, меѓусебно соработуваат во вршењето на работите на управување со станбениот фонд и одржување на тој фонд.

Член 11

Интересовната заедница има статут.

Со статутот на Интересовната заедница се уредуваат особено: внатрешната организација, остварувањето на самоуправувањето и начинот на управувањето со станбениот фонд, начинот и постапката за избор и отповикување на делегати, начинот на работа и одлучување на седница на Собранието на Интересовната заедница, правата и обврските, траењето на мандатот на претседателот и на заменикот на претседателот на Собранието, на претседателот и на членовите на Извршниот одбор, обврските, одговорностите и овластувањата на секретарот на Интересовната заедница, составот, начинот на избор и отповикување на членовите на органите на самоуправната контрола и на работните тела на Собранието, јавноста на работата, кои прашања пред одлучувањето им се доставуваат на разгледување на здружувачите и на корисниците на станови и други прашања од значење за работата на Интересовната заедница.

Статутот на Интересовната заедница го потврдува Сојузниот извршен совет.

Статутот на Интересовната заедница се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 12

Интересовната заедница е општествено правно лице, со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, законите и статутот.

Интересовната заедница се запишува во судскиот регистар.

Седиштето на Интересовната заедница е во Белград.

Член 13

Интересовната заедница, по истекот на секоја година, им доставува на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и на здружувачите извештај за извршувањето на програмата за прибавување на станбениот фонд на здружувачите и извештај за своето работење, со завршна сметка.

Интересовната заедница им доставува на Сојузниот извршен совет, на сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа и на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, по нивно барање, и други извештаи во врска со нејзиното работење.

Член 14.

Интересовната заедница пред другите органи, организации и заедници ја претставува претседателот на Собранието на Интересовната заедница, а во правните односи ја застапува секретарот на Интересовната заедница.

Член 15

Интересовната заедница ја застапува Сојузното јавно правобранителство пред судовите и пред другите органи во спорови заради заштита на правата и интересите на здружувачите во поглед на прибавувањето и користењето на станбениот фонд, располагањето и управувањето со станбениот фонд.

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ФОНД И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИОТ ФОНД

Член 16

Интересовната заедница, со средствата на здружувачите, прибавува, за нивни потреби, станбени згради, станови како посебни делови на згради и гаражи.

За одржувањето на станбениот фонд и управувањето со тој фонд се користи дел од средствата од станарината и надоместите за користење на гаражите и деловниот простор.

1. Средства на буџетот на федерацијата

Член 17

Средствата на буџетот на федерацијата наменети за прибавување на станбениот фонд се користат во согласност со програмата за прибавување на станови што ја донесува Собранието на СФРЈ.

Средствата од став 1 на овој член се водат на посебна сметка во Интересовната заедница.

2. Средства на работните заедници

Член 18

Работните заедници на сојузните органи здружуваат во Интересовната заедница дел од наменските средства за станбена изградба на фондот за заедничка потрошувачка и други средства наменети за прибавување на станови, под условите и на начинот што се предвидени со самоуправната спогодба за здружување и користење на средствата за прибавување на станбениот фонд.

Прибавувањето на станбениот фонд со средствата од став 1 на овој член го врши Интересовната заедница врз основа на програмите и одлуките на работниците во работните заедници на сојузните органи, согласно со утврдената програма за прибавување на станбениот фонд.

Средствата од став 1 на овој член се водат во Интересовната заедница поединечно по работни заедници.

3. Средства на придонесот за прибавување на станови од личните доходи на функционерите и раководните работници

Член 19

Средствата на придонесот за прибавување на станови од личните доходи на функционерите и раководните работници се здружуваат во Интересовната заедница и се користат согласно со одлуките и програмите на сојузните органи.

Средствата од став 1 на овој член се водат, по здружувачи, на посебна сметка во Интересовната заедница.

4. Средства на солидарноста

Член 20

Средствата на придонесот за солидарна станбена изградба од личните доходи на работниците, раководните работници и функционерите се издвојуваат според стапката утврдена со прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓаат здружувачите.

Здружувачите можат за солидарна станбена изградба да издвојуваат и дел од средствата од чл. 18 и 19 на овој закон.

Процентот на издојувањето на средствата од став 2 на овој член се утврдуваат со самоуправна спогодба на здружувачите.

Член 21

Средствата од член 20 на овој закон се користат за изградба на станови, за давање кредити и позајмици на работните заедници на сојузните органи и за надомест на делот од станарината на одделни категории корисници на станови.

Основите, мерилата и начинот на користењето и располагањето со средствата од став 1 на овој член, врз начелата на солидарност, се утврдуваат со самоуправна спогодба на здружувачите.

Средствата за солидарна изградба се водат на посебна сметка во Интересовната заедница, по здружувачите.

5. Средства на станарина и надомести

Член 22

Со средствата од станарината и надоместите за користење на гаражи и деловен простор во станбените згради се обезбедува: амортизација на станбениот фонд, одржување на станбениот фонд, набавка и одржување на опремата за заштита на станбениот фонд, како и намурување на трошоците за управување со станбениот фонд.

Основите и мерилата за определување на станарините и надоместите ги утврдува Собранието на Интересовната заедница во согласност со политиката на станарините утврдена во општествено-политичката заедница на чие подрачје се наоѓа станот.

При утврдувањето на основите и мерилата од став 2 на овој член се остварува соработка со органите на Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на активните воени лица и на граѓанските лица во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради усогласување на основите и мерилата за определување на станарините и надоместите за станови и гаражи од станбениот фонд на сојузните органи и станбениот фонд на ЈНА.

6. Средства за амортизација

Член 23

Средствата за амортизација на станбениот фонд формиран од средствата од станарина и надомести се водат на посебна сметка во Интересовната заедница, по здружувачи.

Средствата за амортизација се користат врз основа на одлуки на здружувачите.

7. Програми за прибавување на станбениот фонд

Член 24

Интересовната заедница, врз основа на програмите и одлуките на работните заедници на сојузните органи, донесува повеќегодишни и годишни програми и планови за прибавување на станови.

Член 25

Во Интересовната заедница се вршат стручни работи во врска со подготвувањето и извршувањето на програмите за прибавување на станови со средствата од буџетот на федерацијата за потребите на сојузните органи, што ги донесува Собранието на СФРЈ.

III. ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ФОНД

Член 26

Интересовната заедница се грижи за одржувањето на станбениот фонд и презема мерки за неговото чување и заштита.

За инвестиционото одржување на станбениот фонд се грижат Интересовната заедница и органите на управувањето со станбените згради.

Со статутот на Интересовната заедница се утврдуваат постапката и начинот на донесување на програмите за инвестиционо одржување на станбениот фонд.

За текуштото одржување на станбениот фонд се грижат органите на управувањето со станбените згради, во согласност со законот.

Член 27

Интересовната заедница може делумно или во целост да ѝ ги довери работите во врска со инвестиционото одржување на станбениот фонд, ако е тоа економски оправдано, на друга интересовна заедница или организација.

Член 28

Ако во иста станбена зграда, покрај становите и гаражите од станбениот фонд на сојузните органи, се наоѓаат станови, гаражи или деловен простор на друго општествено правно лице и на граѓанско правно лице, или физичко лице кое има право на сопственост, односите што настануваат во врска со управувањето и одржувањето се уредуваат со спогодба односно со договор на Интересовната заедница со соодветната заедница за домување односно со физичкото лице.

Физичките или граѓанските правни лица од став 1 на овој член учествуваат во финансирањето на текуштото и инвестиционото одржување според прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа станбениот фонд.

Член 29

Одржување и опремување на становите за службени потреби Интересовната заедница врши, со надомест, согласно со стандардите што ги утврдуваат давателите на станови за службени потреби на користење.

Износот на надоместот за користење на мебелот и опремата во становите за службени потреби, што го плаќаат корисниците на тие станови, го утврдуваат давателите на становите на користење.

Средствата од став 2 на овој член, како и другите средства што давателите на станови за службени потреби на користење ќе ги наменат за опремање на тие станови, се водат на посебна сметка во Интересовната заедница, по здружувачи, и се користат за обновување на мебелот и опремата.

Член 30

Заради одржување и заштита на станбениот фонд, Интересовната заедница определува за кој број станови односно станбени згради се обезбедува домаќин на зградата.

При изградбата и прибавувањето на станбениот фонд, Интересовната заедница обезбедува потребен број станови за домаќините на зградите и донесува, во согласност со законот, самоуправен акт со кој го определува начинот на прибавување и давање на користење станови на домаќините на зградите, како службени станови.

IV. ОРГАНИ НА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 31

Органи на Интересовната заедница се: Собранието на Интересовната заедница, Извршниот одбор и Органот за самоуправна контрола.

Интересовната заедница има секретар.

1. Собрание на Интересовната заедница

Член 32

Собранието на Интересовната заедница е орган на управување на Интересовната заедница.

Собранието на Интересовната заедница го сочинуваат делегати на здружувачите и на корисниците на станови.

Бројот на делегатите, како и начинот на нивното делегирање, се утврдуваат со статутот на Интересовната заедница.

Член 33

Мандатот на делегатите во Собранието на Интересовната заедница трае четири години.

Член 34

Собранието на Интересовната заедница:

1) ги донесува статутот, финансискиот план, завршната сметка, програмата за работа и деловникот на Собранието на Интересовната заедница;

2) го разгледува и го усвојува годишниот извештај за работата и работењето на Интересовната заедница;

3) донесува повеќегодишни и годишни планови и програми за прибавување станови и го следи нивното извршување;

4) ги утврдува основите и мерилата за определување на станарината и надоместите за гаражите и деловниот простор;

5) ги утврдува критериумите за рационално користење на станот;

6) ги утврдува основите и мерилата, како и начинот на користење на средствата и располагање со средствата за солидарна станбена изградба;

7) одлучува за височината на делот од станарината и надоместите за гаражи и деловен простор, што се издвојува за амортизација, инвестиционо и текушто одржување и управување со станбениот фонд; донесува програми за инвестиционо одржување на станбениот фонд; донесува одлуки и други акти во врска со домаќинот на зградата;

8) склучува самоуправни спогодби со работната заедница на стручната служба на Интересовната заедница за вршење работи за потребите на Интересовната заедница;

9) дава согласност на актите за внатрешната организација и работа и за систематизацијата на задачите и работите на Стручната служба на Интересовната заедница;

10) ги избира и отповикува претседателот и заменикот на претседателот на Собранието и претседателот, заменикот на претседателот и членовите на Извршниот одбор и претседателите и членовите на комисиите на Собранието и го назначува и разрешува секретарот на Интересовната заедница;

11) врши и други работи утврдени со статутот.

2. Извршен одбор

Член 35

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Интересовната заедница.

Извршниот одбор му одговара на Собранието на Интересовната заедница за спроведувањето на политиката што тоа ќе ја утврди и за извршување на неговите одлуки и акти.

Член 36

Извршниот одбор:

1) го утврдува предлогот на статутот на Интересовната заедница и му предлага на Собранието на Интересовната заедница донесување на програми, одлуки и други акти;

2) им предлага на работните заедници на сојузните органи склучување на самоуправни спогодби за здружување и користење на средствата за прибавување на станбениот фонд и дава иницијативи и предлага склучување на други самоуправни спогодби;

3) го следи извршувањето на програмите, одлуките и другите акти на Собранието на Интересовната заедница и презема мерки за нивно извршување;

4) ги следи состојбата и појавите во врска со прибавувањето, користењето и одржувањето на станбениот фонд, со управувањето со станбениот фонд и условите за домување и преземање мерки во согласност со законот и статутот;

5) го разгледува извештајот за работата на работната заедница и за него му дава мислење на Собранието на Интересовната заедница;

6) му поднесува извештај за својата работа на Собранието на Интересовната заедница и врши други работи утврдени со статутот.

3. Орган за самоуправни контрола

Член 37

Органот за самоуправни контрола врши контрола над законитото користење на средствата за прибавување на станбениот фонд и на средствата за извршување на програмата за одржување на станбениот фонд и се грижи за наменското користење на станбениот фонд, за остварувањето на самоуправните права на корисниците на станови и за законитата работа на работната заедница на Интересовната заедница.

Органот за самоуправни контрола врши и други работи што се однесуваат на одговорното и општествено-

-економски целесобразно користење на општествените средства и на располагањето со општествените средства.

Правата, должностите, составот и начинот на избор и отповикување на членовите на органот за самоуправни контрола се уредуваат со статутот на Интересовната заедница.

4. Секретар на Интересовната заедница

Член 38

Секретарот на Интересовната заедница му помага на претседателот на Собранието и на претседателите на другите органи на Интересовната заедница во подготвувањето на седници, се грижи за извршувањето на одлуките, заклучоците и другите акти на Собранието и на неговите органи, подготвува предлози на актите што ги утврдува или ги донесува Извршниот одбор и подготвува други материјали за кои расправа и одлучува Собранието на Интересовната заедница.

Секретарот на Интересовната заедница ја организира работата и раководи со работата на работната заедница – стручната служба на Интересовната заедница, ги потпишува договорите за прибавување на станбениот фонд и другите договори по основа на работењето на Интересовната заедница, се грижи за квалитетното и навремено извршување на работите што ги врши работната заедница, ги донесува актите за чие донесување е овластен со статутот, врши работи на наредбодавец во поглед на средствата наменети за работа на Интересовната заедница и на работната заедница и врши други работи определени со сојузен закон и со статутот на Интересовната заедница.

Секретарот на Интересовната заедница за својата работа им одговара на Собранието на Интересовната заедница и на Извршниот одбор.

Секретар на Интересовната заедница назначува Собранието на Интересовната заедница, по претходно прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, на начинот и по постапката утврдени со статутот на Интересовната заедница.

Секретарот на Интересовната заедница се назначува на четири години и може да биде повторно назначен на истата должност.

V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТАНОВИ

Член 39

Корисниците на станови своите права и обврски во врска со управувањето со станбените згради, становите и гаражите ги остваруваат во согласност со прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа станбениот фонд, ако со овој закон не е поинаку определено.

Корисниците на станови ги остваруваат самоуправните права преку формите на организирање во куќната самоуправа, месната заедница и Интересовната заедница, непосредно и преку делегати.

Член 40

Во остварувањето на правото на управување со станбената зграда, корисниците на станови:

1) одлучуваат за користењето на делот од средствата од станарината што ѝ припаѓа на станбената зграда;

2) одлучуваат за начинот на вршење на работите во врска со текуштото одржување на станбената зграда;

3) ја утврдуваат програмата за текушто одржување на станбената зграда и се грижат за нејзиното спроведување;

4) се грижат за уредувањето и одржувањето на земјиштето што се користи за потребите на станбената зграда;

5) се грижат за применувањето на прописите за куќниот ред;

6) даваат предлози во врска со инвестиционото одржување на станбената зграда и ја разгледуваат предлог-програмата за инвестиционо одржување на станбениот фонд на Интересовната заедница;

7) го разгледуваат извештајот за работата на Интересовната заедница;

8) вршат и други работи во врска со управувањето и одржувањето на станбениот фонд, во согласност со законот, статутот и со друг самоуправен општ акт на Интересовната заедница.

Член 41

Корисниците на станови во секоја станбена зграда формираат собир на станарите.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, еден собир на станарите може да се формира за две станбени згради или за повеќе станбени згради, ако со тоа се обезбедува поефикасно управување со тие згради и одржување на тие згради.

Член 42

Собирот на станари избира куќен совет.

Куќниот совет се грижи за спроведувањето на одлуките и заклучоците на собирот на станарите, предлага програма за текушто одржување на станбената зграда и презема мерки за спроведувањето на таа програма, врши контрола над работата на домаќинот на зградата и контрола над извршувањето на работите за одржување на зградата и врши други работи што ќе му ги довери собирот на станарите.

Член 43

Органите на Интересовната заедница можат од куќниот совет да бараат потребни податоци во врска со управувањето со станбената зграда и со користењето и одржувањето на станбената зграда. Куќниот совет е должен да ги достави бараните податоци.

Куќниот совет може да бара од Интересовната заедница податоци или други информации од значења за управувањето со станбената зграда и за одржувањето на станбената зграда. Интересовната заедница е должна да ги достави бараните податоци.

Член 44

Интересовната заедница, заради натамошно развивање на самоуправните односи во областа на домувањето и уредувањето и чувањето на човековата средина, соработува со месните заедници и со други самоуправни организации и заедници.

Член 45

Со статутот на Интересовната заедница поблиску се уредува начинот на остварување на меѓусебните односи на корисниците на станови и органите на Интересовната заедница во врска со правата и обврските во поглед на управувањето со станбениот фонд.

VI. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 46

Административно-стручните и со нив слични работи за потребите на Интересовната заедница ги врши стручната служба на Интересовната заедница.

Стручната служба на Интересовната заедница врши: административно-стручни, организационите и слични работи за Собранието на Интересовната заедница и за Извршниот одбор, планско-аналитички работи, работи во врска со станбената изградба, одржувањето и заштитата на станбениот фонд и евиденцијата за станбениот фонд, финансиско-книговодствени работи, стручни работи во врска со самоуправното спогодување и општественото договарање, како и други стручни и помошни работи во согласност со статутот и со други самоуправни општи акти на Интересовната заедница и на работната заедница на стручната служба.

Вршењето на определени административно-технички работи на Интересовната заедница може да им го довери на стручно-техничките служби на сојузните органи, врз основа на договор склучен со тие служби односно органи.

Интересовната заедница може, за вршење на определени работи во врска со одржувањето на станбениот фонд, опремувањето и одржувањето на становите за службени потреби, како и за други слични работи, да формира посебна стручно-техничка служба или тие работи во целост или делумно да ѝ ги довери на друга организација односно заедница.

Член 47

Работните луѓе во стручната служба на Интересовната заедница формираат работна заедница во согласност со Законот за здружениот труд и со овој закон.

Работниците во работната заедница на Интересовната заедница стекнуваат доход во согласност со самоуправната спогодба склучена помеѓу работната заедница и Интересовната заедница.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 48

До спроведувањето на избори за делегати за Собранието на Интересовната заедница согласно со одредбите на овој закон и на статутот, делегатите во Собранието на Интересовната заедница избрани во 1982 година ќе ја продолжат работата до истекот на мандатниот период за кој се избрани.

Извршниот одбор избран во 1982 година продолжува со работата како Извршен одбор до истекот на мандатниот период за кој се избрани досегашните членови на тој одбор.

Органот за самоуправна контрола избран во 1982 година продолжува со работата како Одбор за самоуправна контрола до истекот на мандатниот период за кој се избрани досегашните членови на тој одбор.

Член 49

Статутот и другите општи акти на Интересовната заедница ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Работната заедница на Интересовната заедница ќе ја усогласи својата организација со одредбите на овој закон во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 50

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75).

Интересовната заедница основана со Законот за Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75) продолжува со работата според одредбите на овој закон.

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

741.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ СПОРЕД СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТ ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ВТОРАТА ФАЗА НА МЕТАЛУРГИСКИОТ КОМБИНАТ СМЕДЕРЕВО ВО СФРЈ, СОСТАВЕНА ВО МОСКВА НА 27 ЈУНИ 1984 ГОДИНА, СО ТЕКСТОТ НА РАЗМЕНЕТИТЕ ПИСМА ОД 21 И 25 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за користење и отплата на кредитот според Спогодбата помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за одобрување кредит за делумно финансирање на изградбата на втората фаза на Металургискиот комбинат Смедерево во СФРЈ, составена во Москва на 27 јуни 1984 година, со текстот на разменетите писма од 21 и 25 декември 1984 година, што го усвои Со-

бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 ноември 1985 година.

П бр. 498
5 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА КОРИСТЕЊЕ И ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ СПОРЕД СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТ ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ВТОРАТА ФАЗА НА МЕТАЛУРГИСКИОТ КОМБИНАТ СМЕДЕРЕВО ВО СФРЈ, СОСТАВЕНА ВО МОСКВА НА 27 ЈУНИ 1984 ГОДИНА, СО ТЕКСТОТ НА РАЗМЕНЕТИТЕ ПИСМА ОД 21 И 25 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Кредитот одобрен на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Спогодбата помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за делумно финансирање на изградбата на втората фаза на Металургискиот комбинат Смедерево во СФРЈ, составена во Москва на 27 јуни 1984 година, со текстот на разменетите писма од 21 и 25 декември 1984 година (во натамошниот текст: Спогодбата), се користи на начинот и под условите утврдени со Спогодбата и со овој закон.

Член 2

Кредитот од член 1 на овој закон го користи Работната организација „Металургиски комбинат Смедерево“ (во натамошниот текст: крајниот корисник) врз основа на склучените договори со советските партнери.

Крајниот корисник склучува договори за користење и отплата на кредитот од став 1 на овој закон со соодветни организации во СССР и ги извршува во согласност со одредбите на оваа спогодба и овој закон.

Вкупниот износ на кредитот според договорите од став 1 на овој член не може да го надмине износот на кредитот одобрен со Спогодбата.

Член 3

Крајниот корисник е должен во роковите за отплата на кредитот да положи динарска противвредност според договорите од член 2 на овој закон и да плаќа камата и други трошоци на искористениот дел од кредитот.

Доколку крајниот корисник не ја изврши втасаната обврска по основа на полагање плаќање на динарската противвредност на искористениот кредит и плаќање камата на искористениот дел од кредитот и другите трошоци, како и други обврски што можат за федерацијата да настанат во извршувањето на Спогодбата, во полн износ гарантира Социјалистичка Република Србија.

Вредноста на стоките што се испорачуваат секоја година од СССР во СФРЈ на име користење на кредитот, како и стоките што од СФРЈ се испорачуваат во СССР на име отплата на кредитот, ќе се предвиди во годишните стоковни листи склучени помеѓу СФРЈ и СССР над обемот на редовните испораки на стоки.

Член 4

Крајниот корисник на кредитот е должен најдоцна 15 дена пред денот на втасаноста на отплатата на кредитот, плаќањето на каматите и другите трошоци, преку својата деловна банка да положи динарска противвредност на втасаната обврска на посебна сметка кај Народната банка на Југославија, по курсот кој важи на денот на полагањето на динарската противвредност.

Ако курсот на пресметковната валута во однос на динарот на денот на извршувањето на плаќањето биде различен од курсот кој важи на денот на полагањето на износот од став 1 на овој член, на крајниот корисник во рок од десет дена ќе му се врати вишокот на положениот износ за курсната разлика, односно крајниот корисник во тој рок ќе ја уплати курсната разлика на посебната сметка од став 1 на овој член.

Ако Народната банка на Југославија со примена на заштитната валутна клаузула од Спогодбата, во смисла на став 1 од овој член, го платила определениот износ, корисникот на кредитот е должен на Народната банка на Југославија во рок од пет дена од денот кога е извршено плаќањето да ѝ дозначи динари на име обврската што е платена со примена на односната клаузула, односно Народната банка на Југославија во истиот рок ќе му го врати на крајниот корисник вишокот на положената динарска противвредност по истата основа.

Член 5

Ако крајниот корисник не постапи според член 4 став 1 од овој закон, Народната банка на Југославија за неизвршената обврска веднаш ќе го извести за тоа Сојузниот секретаријат за финансии, и тоа најдоцна пет дена пред денот на втасаноста на односната обврска.

Член 6

Ако втасаната обврска не биде извршена до рокот од член 5 на овој закон, како ни три дена пред денот на втасаноста на обврската, Службата на општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за финансии, од сметката на приходите и другите средства на Социјалистичка Република Србија која е гарант за обврските на крајниот корисник ќе пренесе соодветен износ во динари на посебна сметка кај Народната банка на Југославија, пред денот на втасаноста на плаќањето на односната обврска.

Налогот издаден според став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство го извршува како налог од член 99 став 2 точка 6 на Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83).

Член 7

Ако средствата потребни за извршување на обврските на федерацијата настанати во извршувањето на Спогодбата спрема Сојузот на Советските Социјалистички Републики не се обезбедат ни во рокот ниту на сметката што се определени во член 6 на овој закон, плаќање на тие обврски спрема Сојузот на Советските Социјалистички Републики ќе изврши Народната банка на Југославија, во рокот на втасаноста, врз товар на средствата на федерацијата.

За плаќање на обврските од став 1 на овој член, Народната банка на Југославија ќе ѝ одобри на федерацијата кредит во потребниот износ, што на Народната банка на Југославија ќе ѝ се врати од посебната сметка од член 4 на овој закон штом ќе бидат обезбедени средствата на начинот определен во член 6 на овој закон.

Член 8

Увозот на стоки врз основа на Спогодбата се врши според прописите за надворешнотрговското и девизното работење.

Член 9

Народната банка на Југославија дава упатства за начинот на водење сметка од член 4 на овој закон за користењето и отплатувањето на кредитот, за плаќање на камата и другите трошоци.

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

742.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ ВО ЦАРИНСКИТЕ ЗОНИ

Се прогласува Законот за посебните услови за вршење на надворешнотрговски промет во царинските зони, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 ноември 1985 година.

П бр. 499
5 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ ВО ЦАРИНСКИТЕ ЗОНИ

Член 1

Организациите на здружен труд можат, заради користење во производството и заради вршење на други дејности што според сојузен закон можат да се вршат во царинската зона, да увезуваат во царинската зона:

- 1) опрема и резервни делови (машини, апарати, уреди, превозни и преносни средства, инструменти и др.);
- 2) суровини и репродукционен материјал, како и погонско гориво и потрошен материјал.

Член 2

На опрема, резервни делови, суровини и репродукционен материјал, погонско гориво и потрошен материјал што се увезуваат во царинската зона не се плаќаат царина и другите увозни давачки и нивниот увоз е слободен, ако се увезуваат заради производство за извоз и заради вршење на други дејности што според сојузен закон можат да се вршат во царинската зона.

Член 3

Извозот на стоки произведени во царинската зона е слободен.

Член 4

Стоките произведени или облагородени во царинска зона можат да се пуштат во промет на единствениот југословенски пазар, под условите утврдени со прописите што важат за увозот на стоки.

Стоките произведени или облагородени во царинска зона можат да се пуштат во промет на единствениот југословенски пазар по наплата на царината и другите увозни давачки на суровините, репродукциониот материјал односно на готовите делови, што се увезени а употребени во производството на тие стоки, согласно со чл. 19 и 22 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 39/79, 52/79, 12/82, 61/82, 71/84 и 25/85), а по стапките на царина и други увозни давачки пропишани за стоките што се пуштаат во промет на единствениот југословенски пазар.

Опремата и другите стоки од член 1 на овој закон можат да се внесат на царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија надвор од царинската зона, под условите што се пропишани за редов-

ниот увоз на стоки и со наплата на царината и другите увозни давачки.

Член 5

Основачот на царинска зона (во натамошниот текст: основачот) е должен оградата со која е заградено подрачјето на царинската зона да ја одржува во исправна состојба заради обезбедување услови за вршење на царински надзор во зоната и да обезбеди простории потребни за работа на царинската служба во царинската зона.

Вршењето на стопански дејности и вршењето на услуги во царинската зона може да отпочне кога Сојузната управа за царини ќе утврди дека се обезбедени условите за успешно вршење на царински надзор на целото подрачје на царинската зона.

Член 6

За да се овозможи вршење на царински надзор, корисникот на царинската зона е должен да води потребна евиденција за стоките што се увезуваат во царинската зона, извезуваат од царинската или сместуваат во царинската зона.

Член 7

Царинскиот надзор на подрачјето на царинската зона се состои од контрола на податоците и состојбата на евиденцијата на корисникот на царинската зона и од проверување на состојбата на стоките во поглед на количеството, видот, квалитетот и вредноста, како и од споредување на таа состојба со состојбата наведена во исправите што ги придружуваат стоките.

При контролата на состојбата на стоките во поглед на количеството (по тежина и број на колети), видот и вредноста присуствува работник на корисникот на царинската зона, кој е должен да ги покаже стоките.

За извршената контрола работникот во царинарницата е должен да состави забелешка заведена со печат на царинарницата и со потпис на работникот што го извршил проверувањето. Ако при контролата утврди неправилност, работникот во царинарницата составува посебен записник за утврдените неправилности.

Член 8

Приговорот на состојбата на стоките во поглед на количеството, видот, квалитетот и вредноста, утврдена во записникот за контролата според член 7 од овој закон, корисникот на царинската зона може да поднесе во рок од три дена од денот на доставувањето на записникот.

По приговорот од став 1 на овој член, царинарницата мора да донесе решение во рок од осум дена од денот на неговото поднесување.

Член 9

Увозот на стоки во царинската зона, провозот на стоки преку царинската зона и извозот на стоки од царинската зона ѝ се пријавуваат на царинарницата.

При претовар на стоките што се увезуваат во царинската зона, провозуваат преку царинската зона или извезуваат од царинската зона, возарот односно неговиот овластен претставник е должен да ѝ ги пријави на царинарницата увозот, провозот односно извозот на стоките.

Под претовар од став 2 на овој член се подразбира пренесување на стоки од едно превозно односно преносно средство во друго превозно односно преносно средство, како и симнување или истовар, при кој стоките не се задржуваат на подрачјето на царинската зона подолго од 48 часа. Тој рок царинарницата може да го продолжи, зависно од времето што е потребно за таквиот претовар.

При увозот на стоки во царинската зона која е надвор од подрачјето на влезната царинарница се спроведува царинската постапка предвидена во чл. 295 до 303 на Царинскиот закон за провоз на стоки преку царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 10

По барање од подносителот на декларација, заради остварување на определени права или обврски во врска со увозот, извозот или провозот на стоки, царинската постапка за увоз на стоки во царинската зона, извоз на стоки

од царинската зона или провоз на стоки преку царинската зона, царинарницата ја спроведува врз основа на одредбите од чл. 249 до 303 на Царинскиот закон.

Член 11

На подрачјето на царинската зона никој не може да живее.

Влегувањето на подрачјето на царинската зона им е дозволено само на работниците вработени во организациите на здружен труд што вршат стопански дејности во царинската зона, за време на вршењето на работите во царинската зона, или на работниците што во неа влегуваат заради вршење на определени работи.

На лицата што влегуваат на подрачјето на царинската зона или што излегуваат од тоа подрачје, царинарницата ги применува мерките за царински надзор предвидени за случаите на преминување на царинската линија.

Член 12

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише со одлука, во рок од 15 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, додатните мерки на царински надзор во царинската зона, како и начинот на водење евиденција од член 6 на овој закон.

Член 13

Со парична казна од 1.000.000 до 10.000.000 динара ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице ако опремата, резервните делови, суровините, репродукциониот материјал, погонското гориво или потрошниот материјал што, во согласност со овој закон, ќе ги увезе во царинската зона од странство без плаќање царина и други увозни давачки, заради производство за извоз или заради вршење на други дејности што според сојузниот закон можат да се вршат во царинската зона, не ги користи исклучиво за производство на стоки за извоз или за вршење на други дејности што според сојузниот закон можат да се вршат во царинската зона, освен ако се пуштени во промет на единствениот југословенски пазар односно внесени на царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија надвор од царинската зона под условите од член 4 на овој закон (чл. 1 и 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 10.000 до 50.000 динари.

Член 14

За стопанскиот престап од член 13 на овој закон, покрај паричната казна, на сторителот на стопанскиот престап можат да му се изречат: заштитна мерка одземање на предметите што се употребени или што биле наменети за извршување на стопанскиот престап или што настанале со извршување на стопанскиот престап и заштитна мерка забрана на вршење стопанска дејност во царинската зона.

Член 15

Со парична казна од еднократниот до петнаесеткратниот износ на неплатената царина односно до шесткратниот износ на вредноста на стоките, ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд ако не ѝ ги пријави на царинарницата стоките што ги увезува во царинската зона, што ги провозува преку царинската зона или ги извезува од царинската зона (член 9 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 50.000 до 200.000 динари.

Член 16

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд:

1) ако оградата со која е заградено подрачјето на царинската зона не ја одржува во исправна состојба заради обезбедување услови за вршење царински надзор во зоната или не обезбеди простории потребни за работа на царинската служба во зоната (член 5 став 1);

2) ако за стоките што се увезуваат во царинската зона или извезуваат од царинската зона или се сместуваат во царинската зона не ја води потребната евиденција (член 6).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

Член 17

Со парична казна од еднократниот до петнаесеткратниот износ на неплатената царина односно до шесткратниот износ на вредноста на стоките, ако стоките не подлежат на плаќање царина или ако на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок домашно или странско физичко лице ако на царинарницата не ѝ ги пријави стоките што ги увезува во царинската зона, провозува преку царинската зона или извезува од царинската зона (член 9 став 1).

Член 18

За прекршокот од член 15 на овој закон, покрај паричната казна, ќе се изрече заштитна мерка одземање на предметите што се употребени или што биле наменети за извршување на прекршокот или што настанале со извршување на прекршокот.

Член 19

На прекршочната постапка по прекршоците од чл. 15 до 17 на овој закон се применуваат одредбите од чл. 381 и 382, член 383 ст. 3 до 7, чл. 384 и 385, член 386 ст. 1 до 3 и чл. 394 до 396 на Царинскиот закон.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на чл. 230 до 248, член 370 став 1 точка 2 и член 371 став 1 точ. 1 и 5 од Царинскиот закон, во делот што се однесува на слободните царински зони.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

743.

Врз основа на член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 11 од Општествениот договор за функциите на НИГРО „Борба“ и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОД ЧЛ. 8 И 9 НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФУНКЦИИТЕ НА НИГРО „БОРБА“ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА ВЕСНИКОТ „БОРБА“

За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на примената на критериумите и показателите од чл. 8 и 9 на Општествениот договор за функциите на НИГРО „Борба“ и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба“ се избира дипл. инж. Радован Симиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 646
5 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Методи Антоф, с.р.

744.

Врз основа на член 37 став 7 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/77, 59/81, 9/84, 70/84), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/82 и 62/82) во член 1 став 3 по зборот: „јаглен” се додаваат зборовите: „огревно дрво”.

Член 2

Во член 5 став 1 точка 1 по зборот: „јаглен” се додаваат зборовите: „огревно дрво”.

Во став 2 по зборот: „јаглен” се става запирка и се додаваат зборовите: „огревно дрво”.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 383

17 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

745.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 7, 8 и 11 и член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И КОЛИЧЕСТВАТА И НА ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИТЕ ПОВЛАСТИЦИ

1. Во Одлуката за утврдување на предметите и количествата и на вредностите на предметите на кои при увозот на стоки се применуваат царинските повластици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/85), во точка 6 во одредбата под 9 по зборовите: „еден грамофон” се додаваат запирка и зборовите: „еден магнетофон”.

2. Во точка 10 во одредбата под 9 по зборовите: „еден грамофон” се додаваат запирка и зборовите: „еден магнетофон”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 382

17 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

746.

Врз основа на член 137 во врска со член 58 став 3 и член 85 од Законот за основите на системот за врски („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/74, 29/77 и 52/83), директорот на Сојузната управа за радиоврска пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВИДОВИТЕ НА АМАТЕРСКИ РАДИОСТАНИЦИ И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите на аматерските радиостаници (во натамошниот текст: аматерски станици), техничките услови за нивно користење и основите за составување и користење на повикувачките знаци и други знаци за идентификација.

Член 2

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на техничките услови за користење на аматерските станици во вонредни прилики, како и за потребите на други лица.

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник ги имаат следните значења:

1) аматерска предавателна станица е аматерска станица која се состои од предаватели и припаѓачката опрема;

2) аматерска предавателна станица за радиогониометрирање е аматерска предавателна станица наменета исклучиво за емисии заради аматерско радиогониометрирање;

3) аматерска приемна станица е аматерска станица која се состои од приемник и припаѓачката опрема;

4) аматерска примопредавателна станица е аматерска станица која се состои од приемник и предавател, односно од примопредавател и припаѓачката опрема;

5) аматерска радиофар станица е аматерска предавателна станица поставена на определена локација заради емитување на посебни сигнали заради истражување на простирањето на радиобрановите и за други технички истражувања;

6) аматерска радиофар станица од југословенски карактер е аматерска радиофар станица која се поставува и користи врз основа на југословенските планови за технички истражувања;

7) аматерска радиофар станица од локален карактер е аматерска радиофар станица чишто карактеристични сигнали можат да се примаат само на потесно географско подрачје;

8) аматерска радиофар станица од светски карактер е аматерска радиофар станица која се поставува и користи врз основа на меѓународните планови за технички истражувања;

9) аматерска радиоврска е радиоврска меѓу аматерските станици;

10) аматерска радиоврска во вонредни прилики е аматерска радиоврска која се остварува кога е во прашање безбедноста на човечките животи или за заштита на имотот;

11) аматерска радиоврска за потребите на други лица е аматерска радиостаница која се остварува за потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита, како и за општествено корисни и хуманитарни потреби;

12) аматерска репетиторска станица е аматерска станица со која автоматски се примаат и истовремено предаваат сигнали на други аматерски станици во исти фреквенциски опсег;

13) аматерска репетиторска станица за локално покривање е аматерска репетиторска

станција која служи за аматерска репетиторска работа на подрачјето на поголемо населено место;

14) аматерска репетиторска станица за примарно покривање е аматерска репетиторска станица која служи за аматерска репетиторска работа за пошироко географско подрачје;

15) аматерска репетиторска станица за привремено покривање е аматерска репетиторска станица која служи за привремена аматерска репетиторска работа на потесно географско подрачје;

16) аматерска репетиторска станица за секундарно покривање е аматерска репетиторска станица која служи за аматерска репетиторска работа на потесно географско подрачје на кое, поради природата на простирањето на радиобрановите, не е можна аматерска репетиторска работа со аматерските репетиторски станици за примарно покривање;

17) аматерска сателитска врска е радиоврска меѓу аматерски радиостаници со посредство на аматерски сателит;

18) аматерска сателитска служба е служба на радиоврска која користи вселенски станици на Земјините сателити за исти цели како и аматерската служба;

19) аматерска служба е служба за радиоврска за обука на поединци, за остварување на меѓусебни врски и технички истражувања на радио аматери, т. е. на овластени лица што се интересираат за радиотехника – само од сопствени побуди и без парична корист;

20) аматерска станица е радиостаница во аматерска, односно аматерска сателитска служба;

21) аматерска вселенска радиоврска е аматерска радиоврска која се остварува преку аматерски сателити или други објекти во вселената;

22) аматерски оператор е член на организацијата на сојузот на радиоаматерите кој поседува соодветно овластување на аматерски радиооператор;

23) аматерски фреквенциски опсег е фреквенциски опсег наменет на аматерската служба, односно на аматерската сателитска служба врз определена основа;

24) аматерска репетиторска работа е одржувањето на аматерски врски со посредување на аматерски репетиторски станици;

25) аматерски сателит е вештачки Земјин сателит кој носи радиостаница за емитирање или реемитирање на сигнали во аматерските радиоврска;

26) антенски систем е опрема на радиостаница која се состои од антени, антенски водови и направи за приспособување;

27) ефективна зрачна моќност во посматраната насока е производ на моќноста што се доведува до антената и добивката од таа антена во посматраната насока во однос на полубрановиот дипол;

28) емисија за аматерско радиогониометрирање е емисија на карактеристични сигнали наменети за аматерска радиогониометрија, т. е. за користење на приемот на радиобранови заради определување на насоката од која емитира предавателната станица;

29) користење на аматерска радиостаница е остварување на аматерски радиоврска од страна на аматерските радиооператори на аматерски радиостаници;

30) организација на сојузот на радиоаматерите е радио клуб, сојузот на радиоаматерите на автономна покраина, сојузот на радиоаматерите на република или сојузот на радиоаматерите на Југославија;

31) предавател е апарат кој произведува радиофреквенциска енергија заради остварување на радиоврска;

32) приемен аматерски оператор е член на организацијата на сојузот на радиоаматерите кој поседува одобрение за користење на приемникот и на антенскиот систем како дел од аматерска станица;

33) приемник е апарат поврзан со антена или со друг извор на радиосигнали со цел во погодна форма да ја претвори расположливата информациска содржина на сигналите;

34) радиостаница е еден или повеќе предаватели или приемници или комбинација на предавател и приемник, вклучувајќи ја припаѓачката опрема, на една локација, потребен за остварување на радиоврска;

35) бавноанализирачка телевизија SSTV е телевизија со неподвижни слики во која се користат сигнали на звучни фреквенции, со тоа што широчината на потребниот опсег да не преминува 6 kHz;

36) техничко истражување е користење на аматерска радиостаница за истражување на рефлексии од објекти во вселената, на простирањето на радиобрановите во нерегулирани услови и на специјални техники на преносот;

37) врвна моќност на обвојницата на предавателот е средната моќност со која предавателот, при нормална работа, го напојува антенскиот вод за време на еден радиофреквенциски период на највисокиот врв на модулациската обвојница.

II. ВИДОВИ НА АМАТЕРСКИ СТАНИЦИ

Член 4

Аматерски станици во смисла на овој правилник, се:

1) аматерски примопредавателни станици, и тоа:

– клупски аматерски примопредавателни станици, што ги поставуваат организациите на сојузот на радиоаматерите, а ги користат аматерските оператори од А, В, С, D, Е и F класа;

– лични аматерски примопредавателни станици, што ги поставуваат и користат аматерските оператори од А, В, D, Е и F класа, а по исклучок ги користат и аматерските оператори од С класа ако се членови на потесното семејство на аматерскиот оператор кој ја поставил аматерската станица;

– лични аматерски примопредавателни станици за обука и стручно усовршување, што ги поставуваат и користат аматерските оператори од F класа помлади од 18 години;

2) аматерски предавателни станици за радиогониометрирање, што ги поставуваат и користат организациите на радиоаматерите врз основа на одобренија што ги издава сојузот на радиоаматерите на републиката односно на автономната покраина;

3) аматерски репетиторски станици, и тоа:

– аматерски репетиторски станици за примарно покривање и аматерски репетиторски станици за секундарно покривање, што ги поставуваат сојузите на радиоаматерите на републиките и автономните покраини, врз основа на претходно усогласени и утврдени планови на аматерските репетиторски станици;

– аматерски репетиторски станици за локално покривање и аматерски репетиторски станици за привремено покривање, што ги поставуваат организациите на сојузот на радиоаматерите со согласност на сојузот на радиоаматерите на републиката односно на автономната покраина;

4) аматерски радиофар станици, и тоа:

– аматерски радиофар станици од светски карактер и аматерски радиофар станици од југословенски карактер, што ги поставуваат сојузите на радиоаматерите на републиките односно на автономните покраини, врз основа на претходно усогласени и утврдени планови на аматерските радиофар станици;

– аматерски радиофар станици од локален карактер, што ги поставуваат организациите на сојузот на радиоаматерите, со согласност на сојузот на радиоаматерите на републиките, односно на автономните покраини;

5) аматерски приемни станици, што ги поставуваат и користат приемните аматерски оператори, врз основа на одобренија што ги издава сојузот на радиоаматерите на републиката односно на автономната покраина.

III. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА АМАТЕРСКИТЕ СТАНИЦИ

1. Фреквенциски опсежи, видови на емисии и моќност

Член 5

Аматерските фреквенциски опсежи и нивните називи, како и називите и категориите на службата се дадени во табелата бр. 1.

Табела бр. 1

Назив на аматерскиот фреквенциски опсег	Фреквенциски опсег (kHz или MHz)	Фреквенциски подопсег, односно опсег (kHz/MHz)	С л у ж б а	Категорија на службата	Забелешка
1	2	3	4	5	6
1,8 MHz	1810-1850 kHz	1810-1830 kHz 1830-1850 kHz	аматерска аматерска	секундарна секундарна	1)
3,5 MHz	3500-3800 kHz	3500-3800 kHz	аматерска	примарна	2) 3)
7 MHz	7000-7100 kHz	7000-7100 kHz	аматерска аматерска сателитска	примарна примарна	3)
10 MHz	10100-10150 kHz	10100-10150 kHz	аматерска	секундарна	3) 4)
14 MHz	14000-14350 kHz	14000-14250 kHz 14250-14350 kHz	аматерска аматерска сателитска аматерска	примарна примарна примарна	3) 3) 5)
18 MHz	18068-18168 kHz	18068-18168 kHz	аматерска аматерска сателитска	секундарна секундарна	3)
21 MHz	21000-21450 kHz	21000-21450 kHz	аматерска аматерска сателитска	примарна примарна	3)
24 MHz	24890-24990 kHz	24890-24990 kHz	аматерска аматерска сателитска	секундарна секундарна	3)
28 MHz	28-29,7 MHz	28-29,7 MHz	аматерска аматерска сателитска	примарна примарна	
144 MHz	144-146 MHz	144-146 MHz	аматерска аматерска сателитска	примарна примарна	3)
432 MHz	432-438 MHz	432-438 MHz	аматерска	примарна	6) 7) 8)
1,2 GHz	1240-1300 MHz	1240-1260 MHz 1260-1300 MHz	аматерска аматерска	секундарна секундарна	9) 7) 10)
2,3 GHz	2300-2450 MHz	2300-2450 MHz	аматерска	секундарна	7) 11) 12) 1-3)
5 GHz	5650-5800 MHz	5650-5725 MHz 5725-5800 MHz	аматерска аматерска	секундарна секундарна	7) 14) 15) 16)
10 GHz	10000-10500 MHz	10000-10450 MHz 10450-10500 MHz	аматерска аматерска аматерска сателитска	секундарна секундарна секундарна	17) 18)
24 GHz	24000-24250 MHz	24000-24050 MHz 24050-24250 MHz	аматерска аматерска сателитска аматерска	примарна примарна секундарна	19)
47 GHz	47000-47200 MHz	47000-47200 MHz	аматерска аматерска сателитска	примарна примарна	
75 GHz	75500-81000 MHz	75500-76000 MHz 76000-81000 MHz	аматерска аматерска сателитска аматерска аматерска сателитска	примарна примарна секундарна секундарна	20)
142 GHz	142000-149000 MHz	142000-144000 MHz 144000-149000 MHz	аматерска аматерска сателитска аматерска аматерска сателитска	примарна примарна секундарна секундарна	21)
241 GHz	241000-250000 MHz	241000-248000 MHz 248000-250000 MHz	аматерска аматерска сателитска аматерска аматерска сателитска	секундарна секундарна примарна примарна	21)

ЗАБЕЛЕШКА :

1. Фреквенцискиот подопсег 1810–1830 kHz, е наменет врз примарна основа, за фиксна служба и мобилна, освен за ваздухопловна мобилна служба.

2. Фреквенцискиот опсег 3500–3800 kHz е наменет врз примарна основа, за фиксна служба, и за мобилна, освен за ваздухопловна мобилна служба.

3. Фреквенциите наменети за аматерска служба во фреквенциските опсези 3,5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz и 144 MHz ги користат неаматерски станици во случај на природни катастрофи.

4. Фреквенцискиот опсег 10100–10150 kHz е наменет врз примарна основа, за фиксна служба.

5. Фреквенцискиот подопсег 14250–14350 kHz е наменет, во некои земји врз примарна основа, и за фиксна служба.

6. Фреквенцискиот опсег 432–438 MHz е наменет врз примарна основа, и за радиолокациска служба.

7. Во фреквенциските подопсези 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz и 5650–5670 MHz може да работи аматерска сателитска служба под услов да не предизвикува штетни пречки на другите служби. Користењето на подопсезите 1260–1270 MHz и 5650–5670 MHz во аматерската сателитска служба е ограничено на насоката Земја спрема космосот.

8. Фреквенцискиот подопсег 433,05–434,79 MHz (централна фреквенција 433,92 MHz) е определен за индустриска, научна и медицинска примена. Службите што работат во овој подопсег мораат да ги прифатат штетните пречки што можат да бидат предизвикани со овие примени.

9. Фреквенцискиот подопсег 1240–1260 MHz е наменет врз примарна основа, и за радиолокациска служба и за радионавигациска сателитска служба (космос спрема Земјата).

10. Фреквенцискиот подопсег 1260–1300 MHz е наменет и за радиолокациска служба и за радионавигациска служба врз примарна основа.

11. Фреквенцискиот подопсег 2300–2500 MHz е наменет и за мобилна служба врз примарна основа.

12. Фреквенцискиот опсег 2400–2500 MHz (централна фреквенција 2450 MHz) е определен за индустриска, научна и медицинска примена. Службите што работат во овој опсег мораат да ги прифатат штетните пречки што можат да бидат кани со овие примени.

13. Организациите и членовите на сојузот на радиоаматерите што го користат фреквенцискиот подопсег 2300–2450 MHz врз секундарна основа се должни да ја координираат работата на своите радиостаници со матичните радиотелевизионските организации надлежни за територијата на која работат аматерските радиостаници.

14. Фреквенцискиот подопсег 5650–5725 MHz е наменет и за радиолокациска служба врз примарна основа и за службата на вселенски истражувања (далека вселена) врз секундарна основа.

15. Фреквенцискиот подопсег 5725–5850 MHz е наменет и за фиксна сателитска служба (Земја спрема вселена) и за радиолокациска служба врз примарна основа.

16. Фреквенцискиот подопсег 5830–5850 MHz е наменет и за аматерска сателитска служба (вселена спрема Земјата) врз секундарна основа.

17. Фреквенцискиот подопсег 10000–10450 MHz е наменет и за радиолокациска служба врз примарна основа.

18. Фреквенцискиот подопсег 10450–10500 MHz е наменет и за радиолокациска служба врз примарна основа.

19. Фреквенцискиот подопсег 24050–24250 MHz е наменет и за радиолокациска служба врз примарна основа и за службата на сателитско истражување на Земјата (активно) врз секундарна основа.

20. Фреквенцискиот подопсег 76000–81000 MHz е наменет и за радиолокациска служба врз примарна основа.

21. Фреквенциските подопсези 144000–149000 MHz и 241000–248000 MHz се наменети и за радиолокациска служба врз примарна основа.

Член 6.

Аматерските станици што ги користат фреквенциските опсези од табела бр. 1 од став 2 на член 5 од овој правилник наменети на аматерска, односно на аматерска сателитска служба врз секундарна основа не смеат да предизвикуваат штетни пречки на станиците на примарните служби и не можат да бидат заштитени од штетни пречки на станиците на примарните служби.

Аматерските станици од став 1 на овој член можат да бидат заштитени од штетни пречки на станиците на иста или на друга секундарна служба.

Член 7

Аматерските станици можат да ги користат, на начинот пропишан со овој правилник, сите видови на емисии, освен емисиите со пригушен бран чиешто користење е забрането.

Видовите на емисии се означуваат според Југословенскиот стандард бр. JUS N. N6. 324.

Модулацијата што се користи само во кратки периоди или повремено не се означува посебно, ако при такво користење на модулацијата не се зголемува широчината на потребниот опсег.

Во сите случаи за кои со одредбите на овој правилник е пропишано дека може да се користи фреквенциска модулација (ознаката за типот на модулацијата на главниот носител F) може да се користи и фазна модулација (ознаката за типот на модулацијата на главниот носител: G).

а) Аматерски примопредавателни станици

Член 8

Аматерските примопредавателни станици можат, согласно со класата на аматерскиот оператор, да работат само во фреквенциски опсези, со видовите на емисии и со максималните врвни можности на предаватели дадени во табелата бр. 2.

Табела бр. 2

Назив на аматерскиот фреквенциски опсег	Фреквенциски подопсег (kHz)	Вид на емисија	Максимална врвна моќност (W) за класа на аматерскиот оператор				Забелешка
			A	B	C	F	
1	2	3	4				5
1,8 MHz	1810–1830	A1A	75	---	---	---	
	1830–1850	A1A, J3E	300	---	---	---	
3,5 MHz	3500–3510	A1A, A1B	1500	300	---	---	1)
	3510–3600	A1A, A1B, J2B, F1B	1500	300	300	30	2)

Назив на аматерскиот фреквенциски опсег	Фреквенциски подопсег (kHz)	Вид на емисија	Максимална врвна моќност (W) за класа на аматерскиот оператор				Забелешка	
			A	B	C	F		
1	2	3	4				5	
	3600-3775	A1A, A1B, J2B, F1B, A2D	1500	300	300	---		
	3775-3800	H3E, J3E, J3F, F3F, J3E	1500	300	---	---	1)	
7 MHz	7000-7040 7040-7100	A1A, A1B, J2B, F1B A1A, A1B, J2B, F1B, H3E, J3E, J3F, F3F	1500 1500	300 300	300	---		
10 MHz	10100-10140 10140-10150	A1A A1A, A1B, J2B, F1B	300 300	---	---	---	3) 4) 3)	
14 MHz	14000-14100 14100-14350	A1A, A1B, J2B, F1B A1A, A1B, J2B, F1B H3E J3E, J3F, F3F, A2D	1500 1500	300 300	---	---	4)	
18 MHz	18068-18110 18110-18168	A1A, A1B, J2B, F1B A1A, A1B, J2B, F1B, H3E, J3E	300 300	150 150	---	---		
21 MHz	21000-21100 21100-21150 21150-21450	A1A, A1B, J2B, F1B A1A, A1B, J2B, F1B A1A, A1B, J2B, F1B, H3E, J3E, J3F, F3F, A2D	1500 1500 1500	300 300 300	- 300 -	- 30 -	2)	
24 MHz	24890-24930 24930-24990	A1A, A1B, J2B, F1B A1A, A1B, J2B, F1B H3E, J3E	300 300	150 150	- -	- -		
28 MHz	28000-28200 28200-29000 29000-29350 29350-29700	A1A, A1B, J2B, F1B A1A, A1B, J2B, F1B H3E, J3E, J3F, F3F, A3E, A2D, A2A A1A, A1B, J2B, F1B H3E, J3E, J3F, F3F, A3E A1A, A1B, J2B, F1B H3E, J3E, J3F, F3F, A3E	1500 1500 1500 1500	300 300 300 300	- - - -	- 30 -	4) 5) 6)	
Назив на аматерскиот фреквенциски опсег	Фреквенциски подопсег (MHz)	Вид на емисија	Максимална врвна моќност (W) за класа на аматерскиот оператор					Забелешка
1	2	3	A	B	C	D	E	5
144 MHz	144,000-144,150 144,150-144,500 144,500-144,845	A1A, A1B A1A, A1B, J3E A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3F, F3E	750 750	150 150	30 30	150 150	- -	
	144,845-144,9875 144,9875-145,1875 145,1875-145,5875 145,5875-145,7875 145,800-146,000	F1A F3E F2B, F3E F3E A1A, A1B, J3E	750 30 30 75	150 30 30 75	30 30 30 -	150 30 30 75	30 30 30 -	7) 8) 9) 10) 11) 10) 12)
432 MHz	432,000-432,150 432,150-432,500 432,500-432,800	A1A, A1B A1A, A2A, J3E A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, J2B, J3E, J3F, F1B, F2B, F1C, F1D, F2C, F2D, F3C, F3F, F3E,	750 750	150 150	30 30	150 150	- -	
			750	150	30	150	30	7) 8)

Назив на аматерскиот фреквенциски опсег	Фреквенциски подопсег (MHz)	Вид на емисија	Максимална врвна моќност (W) за класа на аматерскиот опера- тор					Забелешка
			A	B	C	D	E	
1	2	3	4					5
	432,800-432,9875	F1A			за прием			9)
	432,9875-433,2375	F3E	30	30	30	30	30	13) 14)
	433,2375-433,3875	F2B, F3E	30	30	30	30	30	13)
	433,3875-433,5875	F3E	30	30	30	30	30	13) 15)
	433,5875-434,5875	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, J2B, J3E, J3F, F1B, F2B, F1C, F1D, F2C, F2D, F3C, F3E, F3E, C3F	750	150	30	150	30	13)
	434,5875-434,8375	F3E			за прием			13) 14)
	434,000-438,000	A1A, A1B, A1D, A2B A2D, F1D, F2D, J3E	75	75	-	75	-	12) 13)
1,2 GHz	1240,00-1256,000	C3F	75	75	-	30	-	16)
	1256,000-1260,00	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F	75	75	-	30	-	16)
	1260,000-1270,000	A1A, A1B, A1D, A2B, A2D, F1D, F2D, J3E	75	75	-	75	-	12) 16)
	1270,000-1286,000	C3F	75	75	-	30	-	16)
	1286,000-1290,9875	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F	75	75	-	30	-	16)
	1290,9875-1291,4875	F3E	30	30	-	30	-	16) 17)
	1291,4875-1296,000	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D,						
	1296,000-1296,800	F3C, F3E, F3F	75	30	-	30	-	16)
	1296,800-1296,9875	A1A, A1D, A2B, J3E, F1B	75	75	-	30	-	16)
	1296,9875-1297,4875	F1A			за прием			9)
1297,4875-1298,0125	F3E	30	30	-	30	-	17)	
1298,0125-1300,000	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F	75	75	-	30	-	16) 18)	
2,3 GHz	2300-2450	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, C3F	75	75	-	30	-	16)
	5650-5850	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, C3F	30	30	-	30	-	16)

Назив на аматерскиот фреквенциски опсег	Фреквенциски подопсег (MHz)	Вид на емисија	Максимална врвна моќност (W) за класа на аматерскиот оператор					Забелешка
			A	B	C	D	E	
10 GHz	10000-10500	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B, J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, C3F	30	30	-	30	-	16)
24 GHz	24000-24250	K1A, L2A, K2A, L3A, K3E, M2A, O2A, V2A						19)
47 GHz	47000-47200							
75 GHz	75500-81000							
142 GHz	142000-149000							
241 GHz	241000-250000							

ЗАБЕЛЕШКИ:

1) Овој фреквенциски подопсег е наменет исклучиво за интерконтинентални (DX) радиоврски;

2) Аматерските оператори од F класа можат да ги користат аматерските станици во овој подопсег само за видот на емисиите A1A;

3) Во овој опсег не е дозволено користење на видовите емисии J3E освен по исклучок само за врски во вонредни прилики. Во овој опсег исто така не е дозволено одржување на радиоврска во радиоаматерските натпреварувања;

4) Фреквенциските подопсези:

- 10100 - 10140 kHz
- 14000 - 14350 kHz
- 28200 - 28300 kHz

се наменети и за аматерските радиофар станици од светски карактер со тоа што подопсегот 28200-28300 kHz е наменет исклучиво за аматерски радиофар станици од светски карактер;

5) аматерските оператори од F класа можат да ги користат аматерските станици во овој подопсег само за видовите емисии A3E, H3E и J3E;

6) Во овој подопсег фреквенциите 29400-29550 kHz се наменети исклучиво за симнувачки врски во аматерската сателитска служба;

7) Во овој подопсег аматерските оператори од C класа можат да ги користат аматерските станици само за видовите емисии A1A, A3E, J2B, J3E, F1B, F2B и F3E;

8) Во овој подопсег аматерските оператори од E класа можат да ги користат аматерските станици само за видовите на емисии A3E, J3E и F3E;

9. Овие фреквенциски подопсези се наменети исклучително за аматерските радиофар станици од југословенски карактер и аматерските радиофар станици од локален карактер што се користат во согласност со техничките услови од овој правилник;

10. Овој фреквенциски подопсег се користи за аматерска репетиторска работа. Предавателните и приемните фреквенции на аматерските примопредавателни станици што се користат за таа работа се дадени во табелата бр. 3.

Табела бр. 3

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Предавателна	Приемна
R0	145.000	145.600
R1	145.025	145.625
R2	145.050	145.650

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Предавателна	Приемна
R3	145.075	145.675
R4	145.100	145.700
R5	145.125	145.725
R6	145.150	145.750
R7	145.175	145.775

По исклучок, за аматерска репетиторска работа преку репетиторски станици пуштени во работа пред влегувањето во сила на овој правилник може да се користи и приемната фреквенција 145.800 MHz, односно предавателната фреквенција 145.200 MHz.

11. Овој фреквенциски подопсег се користи за симплексна работа на фреквенциите дадени во табелата бр. 4.

Табела бр. 4

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz
S8	145.200
S9	145.225
S10	145.250
S11	145.275
S12	145.300
S13	145.325
S14	145.350
S15	145.375
S16	145.400
S17	145.425
S18	145.450
S19	145.475
S20	145.500
S21	145.525
S22	145.550
S23	145.575

Каналот S20 го користат мобилните станици за повикување.

12. Овој фреквенциски подопсег е наменет исклучително за аматерска сателитска служба.

13. Во овој фреквенциски подопсег можат да се користат системите на телевизија со висока дефиниција (аматерски телевизији) со вид на емисии C3F, под услов таквите емисии да не предизвикуваат штетни пречки на други радиостаници и радиослужби.

14. Овој фреквенциски подопсег се користи за аматерска репетиторска работа. Предавателните и приемните

фреквенции на аматерските примопредавателни станици што се користат за таа работа се дадени во табелата бр. 5

Табела бр. 5

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Предавателна	Приемна
RU0	433.000	434.600
RU1	433.025	434.625
RU2	433.050	434.650
RU3	433.075	434.675
RU4	433.100	434.700
RU5	433.125	434.725
RU6	433.150	434.750
RU7	433.175	434.775
RU8	433.200	434.800
RU9	433.225	434.825

15. Овој фреквенциски подопсег се користи за симплексна работа на фреквенциите дадени во табелата бр. 6.

Табела бр. 6

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz
SU16	433.400
SU17	433.425
SU18	433.450
SU19	433.475
SU20	433.500
SU21	433.525
SU22	433.550
SU23	433.575

16. Со оглед на високиот интензитет на радиофреквенциските зрачења во подрачјето на зрачењето во кое имаат пристап луѓе, густината на моќноста мора да се ограничи на вредноста од 10 W/m²/sr.

17. Овој фреквенциски подопсег се користи за аматерска репетиторска работа. Предавателните и приемните фреквенции на аматерските примопредавателни станици што се користат за таа работа се дадени во табелата бр. 7.

Табела бр. 7

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Предавателна	Приемна
RM0	1291,000	1297,000
RM1	1291,025	1297,025
RM2	1291,050	1297,050
RM3	1291,075	1297,075
RM4	1291,100	1297,100
RM5	1291,125	1297,125
RM6	1291,150	1297,150
RM7	1291,175	1297,175
RM8	1291,200	1297,200
RM9	1291,225	1297,225
RM10	1291,250	1297,250
RM11	1291,275	1297,275
RM12	1291,300	1297,300
RM13	1291,325	1297,325
RM14	1291,350	1297,350
RM15	1291,375	1297,375
RM16	1291,400	1297,400
RM17	1291,425	1297,425
RM18	1291,450	1297,450
RM19	1291,475	1297,475

18. Овој фреквенциски подопсег се користи за симплексна работа на фреквенциите дадени во табелата бр. 8.

Табела бр. 8

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
SM20	1297,500	
SM21	1297,525	
SM22	1297,550	
SM23	1297,575	
SM24	1297,600	
SM25	1297,625	
SM26	1297,650	
SM27	1297,675	
SM28	1297,700	
SM29	1297,725	
SM30	1297,750	
SM31	1297,775	
SM32	1297,800	
SM33	1297,825	
SM34	1297,850	
SM35	1297,875	
SM36	1297,900	
SM37	1297,925	
SM38	1297,950	
SM39	1297,975	
SM40	1297,000	

19. Фреквенцискиот подопсег 10368,845–10386,900 MHz е наменет исклучително за аматерски радиофар станици од југословенски карактер и аматерски радиофар станици од локален карактер што се користат врз основа на техничките услови од овој правилник.

б) Аматерски репетиторски станици

Член 9

Аматерските репетиторски станици можат да работат само на определени фреквенции внатре во фреквенциските подопсеци 144–9875–145,8 MHz, 432,9875–434,8375 MHz и 1290,9875–1297,4875 MHz.

Приемните и предавателните фреквенции на аматерските репетиторски станици што работат во фреквенцискиот подопсег 144,9875–145,8 MHz се дадени во табелата бр. 9.

Табела бр. 9

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Приемна	Предавателна
R0	145,000	145,600
R1	145,025	145,625
R2	145,050	145,650
R3	145,075	145,675
R4	145,100	145,700
R5	145,125	145,725
R6	145,150	145,750
R7	145,175	145,775

Приемните и предавателните фреквенции на аматерските репетиторски станици што работат во фреквенцискиот подопсег 432,9875–434,8375 MHz се дадени во табелата бр. 10.

Табела бр. 10

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Приемна	Предавателна
RU0	433,000	434,600
RU1	433,025	434,625
RU2	433,050	434,650
RU3	433,075	434,675

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Приемна	Предавателна
RU4	433,100	434,700
RU5	433,125	434,725
RU6	433,150	434,750
RU7	433,175	434,775
RU8	433,200	434,800
RU9	433,225	434,825

Приемните и предавателните фреквенции на аматерските репетиторски станици што работат во фреквенцискиот подопсег 1290, 9875 - 1297, 4875 MHz се дадени во табелата бр. 11.

Табела бр. 11

Ознака на каналот	Фреквенција, во MHz	
	Приемна	Предавателна
RM0	1291,000	1297,000
RM1	1291,025	1297,025
RM2	1291,050	1297,050
RM3	1291,075	1297,075
RM4	1291,100	1297,100
RM5	1291,125	1297,125
RM6	1291,150	1297,150
RM7	1291,175	1297,175
RM8	1291,200	1297,200
RM9	1291,225	1297,225
RM10	1291,250	1297,250
RM11	1291,275	1297,275
RM12	1291,300	1297,300
RM13	1291,325	1297,325
RM14	1291,350	1297,350
RM15	1291,375	1297,375
RM16	1291,400	1297,400
RM17	1291,425	1297,425
RM18	1291,450	1297,450
RM19	1291,475	1297,475

Член 10

Аматерските репетиторски станици со користат за емисиите од видот F3E.

Девијацијата на фреквенцијата на предавателите на аматерските репетиторски станици не смее да биде поголема од ± 5 kHz.

Член 11

Ефективната зрачена моќност не смее да биде поголема од:

- 1) 10W - за аматерски репетиторски станици за примарно покривање;
- 2) 5W - за аматерски репетиторски станици за секундарно покривање;
- 3) 1W - за аматерски репетиторски станици за локално покривање и за аматерски репетиторски станици за привремено покривање.

Член 12

Меѓусебно поврзување на аматерски репетиторски станици и проследување на аматерски радиоврски меѓу тие станици не е дозволено.

в) Аматерски радиофар станици

Член 13

Аматерските радиофар станици можат да работат само во фреквенциските подопсези и со видовите емисии дадени во табелата бр. 12.

Табела бр. 12

Фреквенциски подопсег	Аматерска радиофар станица	Вид на емисијата
10100 - 10140 kHz	од светски карактер	A2A, A1A
14000 - 14100 kHz	од светски карактер	A2A, A1A
28,200 - 28,300 MHz	од светски карактер	A2A, A1A
144,845-144,990 MHz	од југословенски карактер	F1A
	од локален карактер	F1A
432,800-432,990 MHz	од југословенски карактер	F1A
	од локален карактер	F1A
1296,800-1296,900 MHz	од југословенски карактер	F1A
	од локален карактер	F1A
10368,845-10386,900 MHz	од југословенски карактер	F2A
	од локален карактер	F2A

Член 14

Ефективната зрачена моќност не смее да биде поголема од:

- 1) 50W - за аматерски радиофар станици од светски карактер;
- 2) 10W - за аматерски радиофар станици од југословенски карактер;
- 3) 1W - за аматерски радиофар станици од локален карактер.

г) Аматерски приемни станици

Член 15

Аматерските приемни станици работат на сите фреквенциски опсези и со сите видови емисии определени во член 8 од овој правилник.

д) Аматерски предавателни станици за радиогониометрирање

Член 16

Аматерските предавателни станици за радиогониометрирање работат само во фреквенциските подопсези и со видовите емисии дадени во табелата бр. 13.

Табела бр. 13

Фреквенциски опсег	Вид на емисијата
1830 - 1850 kHz	A1A
3510 - 3600 kHz	A1A
28300-29000 kHz	A1A
144,500 - 144,845 MHz	A2A, F2A
432,500 - 432,800 MHz	A2A, F2A

Член 17

Ефективната зрачена моќност не смее да биде поголема од:

- 1) 5W - за аматерски предавателни станици за радиогониометрирање што работат во фреквенциските подопсези 1830-1850 kHz, 3510-3600 kHz и 28300-29000 kHz;
- 2) 10W - за аматерски предавателни станици за радиогониометрирање што работат во фреквенциските подопсези 144,500-144,845 MHz и 432,500-432,800 MHz.

2. Стабилност на предавателните фреквенции, нивоа на моќностите на споредните емисии и широчина на опсезите на емисиите на аматерските станици

Член 18

Предавателните фреквенции на аматерските станици мораат да бидат стабилни толку колку што тоа го овозможува состојбата на техничкиот развој за такви видови станици.

Предавателните фреквенции на аматерските станици не смеат да ги преминат границите на фреквенциските опсези наменети на аматерската служба, односно на аматерската сателитска служба.

Член 19

Средната моќност на секоја споредна компонента со која предавателот го напојува антенскиот вод мора да биде:

- 1) за аматерски станици што работат во фреквенциски опсези под 30 MHz:
 - најмалку 40 dB под средната моќност – за предаватели со средна моќност до 500 W;
 - помала или еднаква на 50 mW – за предаватели со средна моќност над 500 W;
- 2) за аматерски станици што работат во фреквенциски опсези помеѓу 30 MHz и 960 MHz:
 - најмалку 40 dB под средната моќност – за предаватели со средна моќност помала од 0,25 W;
 - помала или еднаква на 25 μ W – за предаватели со средна моќност од 0,25 W до 25 W;
 - најмалку 60 dB под средната моќност – за предаватели со средна моќност поголема од 25 W;
- 3) за аматерски станици што работат во фреквенциски опсези помеѓу 960 MHz и 17,7 GHz:
 - помала или еднаква на 100 μ W – за предаватели со средна моќност помала од 10 W;
 - најмалку 50 dB под средната моќност – за предаватели со средна моќност поголема од 10 W.

Член 20

Широчините на опсезите на емисиите на аматерските станици мораат да се одржуваат на најмалите вредности што ги овозможува состојбата на техничкиот развој за такви видови станици.

3. Локации и време за работа на аматерските станици

Член 21

Аматерските примопредавателни станици се користат од фиксни локации, за време на движење и за време на задржување на точки кои не се однапред определени.

Аматерските приемни станици се користат од фиксни локации, за време на движење и за време на задржување на точки кои не се однапред определени.

Аматерските предавателни станици за радиогониометрирање се користат за време на задржување точки што не се на однапред определени.

Аматерските репетиторски станици се користат од фиксни локации, а аматерските репетиторски станици за привремено покривање се користат и за време на задржување на точки што не се однапред определени.

Аматерските радиофар станици се користат од фиксни локации, а аматерските радиофар станици од локален карактер се користат и за време на задржување на точки што не се однапред определени.

Член 22

Аматерските станици во текот на дваесет и четири часа работат повремено (време на работа: нх)

4. Идентификација на емисиите на аматерските станици

Член 23

Сите емисии на аматерските станици мораат да се идентификуваат со повикувачки знаци.

Емисиите на аматерските репетиторски станици и на аматерските радиофар станици се идентификуваат со повремено автоматско емитирање на повикувачките знаци.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, емисиите на аматерските предавателни радиогониометриски станици, аматерските репетиторски станици за привремено покривање и аматерските радиофар станици од локален карактер, како и емисиите заради технички истражувања во аматерските вселенски радиоврски не мораат да се идентификуваат.

Член 24

Повикувачките знаци со кои се идентификуваат емисиите на аматерските станици се состојат од следните делови:

- 1) две букви или една бројка и една буква;
- 2) една бројка (0, 1, 2,...9);
- 3) една, две или три букви.

Делот од повикувачкиот знак од точка 1 став 1 од овој член го сочинуваат буквите YТ, YU или YZ или бројката и буквата 4N, со што се означува припадноста на аматерската станица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Во делот од повикувачкиот знак од точка 2 став 1 од овој член бројката се однесува на републиката или на автономната покраина или на посебни означувања, според табелата бр. 14.

Табела бр. 14

Бројка	Се однесува на
0	посебни означувања на емисии на аматерски станици на организации на сојузот на радио-аматерите
1	територијата на СР Србија надвор од териториите на САП
2	СР Хрватска
3	СР Словенија
4	СР Босна и Херцеговина
5	СР Македонија
6	СР Црна Гора
7	САП Војводина
8	САП Косово
9	пригодни поврмени означувања на емисии на аматерски станици на организации на сојузот на радио-аматерите

Делот од повикувачкиот знак од точка 3 став 1 од овој член ги сочинуваат буквите на меѓународната латинска абџеда, при што акцентираниите букви не смеат да се користат.

Во делот од повикувачкиот знак од точка 3 став 1 од овој член не смеат да се употребуваат комбинации на букви кои, поради сличност со сигналите за несреќа, безбедност, тревога или итност, би можеле да внесат забунa.

Член 25

На ист аматерски фреквенциски опсег не смеат во исто време да се користат повеќе аматерски станици чишто емисии се идентификуваат со ист повикувачки знак.

а) Идентификација на емисиите на аматерските приемно-предавателни станици

Член 26

Емисиите на аматерските приемнопредавателни станици мораат да се идентификуваат со повикувачки знаци од редиците дадени во табелата бр. 15.

Табела бр. 15

Редица на повикувачки знаци	Се користи за идентификација на емисиите на аматерски-приемно-предавателни станици	Забелешка
1	2	3
YТ1А-YТ8Z	На организациите на сојузот на радиоаматерите	
YТ9А-YТ0Z	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија	
YТ1АА-YТ8ZZ	На аматерските оператори од А и В разред	
YТ9АА-YТ0ZZ	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија	
YТ1ААА-YТ8ZZZ	На аматерските оператори од Е класа	
YТ9ААА-YТ0ZZZ	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија	

Редица на повикувачки знаци	Се користи за идентификација на емисиите на аматерските примо-предавателни станици
1	2
YU1A-YU8Z	На организација на сојузот на радиоаматерите
YU9A-YU0Z	На Сојузот на радио-аматерите на Југославија
YU1AA-YU8ZZ	На аматерските оператори од А и В класа
YU9AA-YU9ZZ	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија
YU1AAA-YU8MZZ	На организациите на сојузот на радиоаматерите (Резерва) ¹⁾
YU1NAA-YU8ZZZ	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија
YU9AAA-YU0ZZZ	На организациите на сојузот на радиоаматерите
YZ1A-YZ8Z	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија
YZ9A-YZ0Z	На аматерските оператори од А и В класа
YZ1AA-YZ8ZZ	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија
YZ9AA-YZ0ZZ	На аматерските оператори од D класа
YZ1AAA-YZ8ZZZ	На сојузот на радиоаматерите
YZ9AAA-YZ0ZZZ	На организациите на сојузот на радиоаматерите
4N1A-4N8Z	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија
4N9A-4N0Z	На аматерските оператори од А и В класа
4N1AA-4N8ZZ	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија
4N9AA-4N0ZZ	На аматерските оператори од F класа
4N1AAA-4N8TZZ ²⁾	На Сојузот на радиоаматерите на Југославија
4N9AAA-4N0ZZZ	

ЗАБЕЛЕШКИ:

1) Клучките аматерски станици чишто емисии се идентификуваат со повикувачки знаци од оваа редица можат да го задржат тој начин на идентификација.

2) Редицата знаци 4N1UAA-4N8ZZZ не се користи за идентификација на емисиите на аматерските примно-предавателни станици.

Член 27

Повикувачкиот знак задолжително се емитува на почетокот и на крајот на секоја аматерска радиоврска.

Како почеток и крај на аматерска радиоврска, во смисла на одредбата од став 1 на овој член, се смета исто така почетокот и крајот на низа кратки аматерски радиоврски помеѓу исти аматерски станици.

За време на подолги аматерски радиоврски повикувачкиот знак задолжително се испраќа секои десет минути.

Повикувачкиот знак се емитува секогаш кога се менува фреквенцијата.

Член 28

Кога повикувачкиот знак се изговара (во радиотелефонијата), буквите од кои се состои повикувачкиот знак можат да се потврдат со изговарање на зборови чија почетна буква е иста како буквата на повикувачкиот знак (сричање).

За сричање се користат зборовите наведени во прилогот број 1, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Кога повикувачкиот знак се испраќа со сигнали на телевизора со висока дефиниција (аматерска телевизија) сигналот на повикувачкиот знак се дотерува во центарот на опсегот на видео сигналот.

Член 29

Емисија на аматерска станица на југословенски брод што се наоѓа надвор од крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се идентификува со повикувачки знак на кој му се додава суфикс кој се состои:

- за радиотелеграфија: од дробна црта (/) и од буквите „MM“;
- за радиотелефонија: од зборовите „maritime mobile“.

б) Идентификација на емисии на аматерски репетиторски станици**Член 30**

Аматерска репетиторска станица мора по истекот на од 3 до 10 секунди, од моментот на исчезнувањето на сигналот на влезот на приемникот, да го емитува повикувачкиот знак, со помош на меѓународниот Морзеов код, со брзина на телеграфирањето од околу 50 карактери во минута.

Член 31

Емисиите на аматерските репетиторски станици мораат да се идентификуваат со повикувачки знаци од редиците дадени во табела бр. 16.

Табела бр. 16

Редица на повикувачки знаци	Се користи за идентификување на емисии
4N1UAA-4N8UZZ	На аматерски репетиторски станици за примарно покривање што работат во фреквенциски опсези 432,9875-434,8375 MHz и 1290,9875-1297,4875 MHz
4N1VAA-4N8VZZ	На аматерски репетиторски станици за примарно покривање што работат во фреквенциски опсег 144,9875-145,8 MHz
4N1WAA-4N8WZZ	На аматерски репетиторски станици за секундарно покривање
4N1XAA-4N8XZZ	На аматерски репетиторски станици за привремено покривање
4N1YAA-4N8YAA	На аматерски репетиторски станици за локално покривање

в) Идентификација на емисии на аматерски радиофар станици**Член 32**

Аматерска радиофар станица, заради идентификација, мора да емитува со помош на меѓународниот Морзеов код, со брзина на телеграфирањето од околу 50 карактери во минута, повикувачки знак и податоци за локацијата на таа аматерска радиофар станица во погодна форма.

Аматерската радиофар станица по емитувањето на повикувачкиот знак и на податоците за локацијата врз основа на одредбата на став 1 од овој член емитува непрекиден сигнал во траење од околу 120 s.

Член 33

Емисиите на аматерските радиофар станици мораат да се идентификуваат со повикувачки знаци од редицата:

4N1ZAA-4N8ZZZ

г) Идентификација на емисии на аматерски предавателни станици за радиогониометрирање**Член 34**

Емисиите на аматерските предавателни станици за радиогониометрирање, во согласност со одредбата на став 3, од член 23 на овој правилник не се идентификуваат со повикувачки знак.

Емисиите на аматерските предавателни станици за радиогониометрирање се идентификуваат со карактеристичен сигнал што се емитува со помош на меѓународниот Морзеев код со брзина на телеграфирањето од 10 до 60 карактери во минута и кој се состои од една буква или една од следните групи букви или од групи букви и бројки, и тоа: T, MOE, MOI, MOS, MOH, MO5.

5. Дневник на аматерска станица

Член 35

Податоците што се однесуваат на аматерските радиоврски на секоја аматерска станица се запишуваат во дневникот на аматерската станица.

Дневникот на аматерската станица се води на начин кој обезбедува траен запис.

Член 36

Податоци што задолжително се запишуваат во дневникот на аматерската станица се:

- 1) ден, месец и година на остварената аматерска радиоврска;
- 2) време на почетокот на аматерската радиоврска, а при подолги емитувања време на почетокот и време на завршувањето на емитувањето;
- 3) повикувачки знак со кој е идентификувана емисијата на кореспондентната аматерска станица;
- 4) назив на користениот аматерски фреквенциски опсег;
- 5) вид на емисијата;
- 6) потпис на аматерскиот оператор.

Денот и месецот од став 1 точка 1 на овој член се запишуваат секогаш како група од четири арапски бројки.

Времето од став 1 точка 2 на овој член се изразува како координирано универзално време (UTC), а се запишува секогаш како група од четири арапски бројки што означуваат часови и минути (0000-2359).

Податоците наведени во став 1 точ. 1, 4, 5 и 6 од овој член не е задолжително одново да се запишуваат доколку се исти како во претходно запишување.

Покрај податоците наведени во став 1 на овој член, во дневникот за работата можат да се запишуваат и податоци за квалитетот на сигналите и за квалитетот за приемот, локацијата на аматерската станица чија емисија е примана, името на операторот на кореспондентната станица, видот и интензитетот на пречките и др.

Член 37

Дневникот на аматерската станица се чува најмалку три години од денот на внесувањето на последното запишување.

6. Технички мерки за отстранување на пречки

Член 38

Аматерските станици со својата работа не смеат да создаваат штетни пречки во приемот на други видови радиостаници што работат во согласност со соодветните прописи.

Носителот на правото на користење на аматерска станица е должен да преземе потребни технички мерки за ради отстранување на пречките.

Ако со техничките мерки од став 2 на овој член не е можно во целост да се отстрани штетната пречка, условите за користење на аматерската станица мораат да се приспособат така што причините за штетната пречка да се одстранат или аматерската станица мора да престане со работа.

Член 39

Заради намалување на можностите за штетни пречки, испитување, дотерување и мерење на предавателот на аматерската станица мора да се врши на вештачко оптоварување кое не зрачи.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Аматерските репетиторски станици пуштени во работа пред влегувањето во сила на овој правилник можат, до својата амортизација, да работат по исклучок од одредбата на став 2 член 9 од овој правилник на приемна фреквенција 145,200 MHz односно предавателна фреквенција 145,800 MHz.

Член 41

Идентификацијата на емисиите на аматерските станици ќе се усогласи со одредбите на чл. 26, 31 и 33 на овој правилник во рок од две години.

Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за аматерските радиостаници и за условите за нивно користење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/75 и 46/79).

Член 43

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 08-601/17
2 јули 1985 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за радиоврски,
др Драшко Марин, с. р.

Прилог бр. 1

1) Југословенска таблица на сричување

Буква	Збор	Буква	Збор	Број- ка	Збор
A	Авала	Ѓ	Ѓуприја	1	Единица
B	Белград	Ѓ	Ѓачак	2	Два
C	Ѓетиње	Ѓ	Ѓаково	3	Три
D	Дрвар	DŽ	Ѓамија	4	Четири
E	Европа	LJ	Ѓубљана	5	Петица
F	Фоча	NJ	Ѓеѓош	6	Шест
G	Ѓорица	Š	Ѓибеник	7	Седум
H	Херој	Z	Ѓабљак	8	Осум
I	Истра			9	Девет
J	Јадран			0	Нула
K	Косово				
L	Лика				
M	Мостар				
N	Ниш				
O	Осиек				
P	Пирот				
Q	Кворум				
R	Рума				
S	Скопје				
T	Тетово				
U	Ужице				
V	Ваљево				
W	Дупло ве				
X	Икс				
Y	Ипсилон				
Z	Загреб				

2) Меѓународна таблица на сричување

Буква	Збор	Изговор*)	
A	Alpha	AL FAH	Алфа
B	Bravo	BRAH VOH	Браво
C	Charlie	SHAR LEE или CHAR LEE	Чарли
D	Delta	DELL TAH	Делта

Буква	Збор	Изговор*)	
E	Echo	ECK OH	Еко
F	Foxtrot	FOKS TROT	Фокстрот
G	Golf	GOLF	Голф
H	Hotel	HOH TELL	Хоутел
I	India	IN DEE AH	Индиа
J	Juliet	JEW LEE ETT	Џулиет
K	Kilo	KEY LOH	Килоу
L	Lima	LEE MAH	Лима
M	Mike	MIKE	Мајк
N	November	NO VEM BER	Новембер
O	Oscar	OSS CAH	Оска
P	Papa	PAH PAH	Папа
Q	Quebec	KEH BECK	Квебек
R	Romeo	ROW ME OH	Ромиоу
S	Sierra	SEE AIR RAH	Сијера
T	Tango	TANG GO	Танго
U	Uniform	YOU NEE FORM или OO NEE FORM	Јуниформ
V	Victor	VIK TAH	Викта
W	Whiskey	WISS KEY	Виски
X	X-Ray	ECKS RAY	Ексреј
Y	Yankee	YANG KEY	Јенки
Z	Zulu	ZOO LOO	Зулу

* Акцентирани слогови се подвличени

Бројка или знак	Коден збор	Изговор*	
0	Nadazero	NAH-DAH-ZAY-ROH	НА-ДА-ЗИ-РО
1	Unaone	OO-NAH-WUN	У-НА-УАН
2	Bissotwo	BEES-SOH-TOO	БИ-СО-ТУ
3	Terrahthree	TAY-RAH-TREE	ТЕ-РА-ТРИ
4	Kartefour	KAR-TAY-FOWER	КАР-ТЕ-ФОУР
5	Pantafive	PAN-TAH-FIVE	ПАН-ТА-ФАИФ
6	Soxisix	SOK-SEE-SIX	СОК-СИ-СИКС
7	Settseven	SAY-TAY-SEVEN	СЕ-ТЕ-СЕВЕН
8	Oktoeight	OK-TOH-AIT	ОК-ТО-ЕИТ
9	Novenine	NO-VAY-NINER	НО-ВЕ-НАИНЕР
Децимална капа	Decimal	DAY-SEE-MAL	ДЕИ-СИ-МАЛ
Точка Стоп	СТОП	СТОП	СТОП

* Секој слог треба еднакво да се нагласи

747.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕКСТИЛ ВО ЗДРАВСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за текстил во здравството, што го има следниот назив и ознака:

Текстил во здравството. Ткаенини и плетива за работна заштитна облека во здравството и облека за болни. Технички услови. Измени — — — — — **JUS F. C2. 701/1**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на текстил во здравството што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-2065/1
11 април 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевкиќ, с. р.

748.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПАСТА ЗА ЗАБИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Козметички производи. Паста за заби **JUS H. H4. 020** донесен со Решението за југословенските стандарди за козметички производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/64).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-4522/1
24 септември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевкиќ, с. р.

749.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОЛАРИЗИРАНИ АЛУМИНИУМСКИ ЕЛЕКТРОЛИТСКИ КОНДЕНЗАТОРИ СО ТЕЧЕН ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за поларизирани алуминиумски електролитски

кондензатори со течен електролит за општа употреба што го има следниот назив и ознака:

Електроника и телекомуникации.
Поларизирани алуминиумски електро-
литски кондензатори со течен електролит
за општа употреба од 6,3 V до 100 V, со ак-
сијални приклучоци. Климатски катего-
рии 40/085/56 — — — — — **JUS N. R2. 521**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на пола-
ризиран алуминиумски електролитски кондензатори со
течен електролит за општа употреба кој се произведува,
односно увезува од денот на влегувањето во сила на овој
правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 07-4477/1
23 септември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

750.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НИКЕЛ- КАДМИУМСКИ АКУМУЛАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за никел-кадмиумски акумулатори што го има
следниот назив и ознака:

Никел-кадмиумски акумулатори. От-
ворени призматични акумулатори. Тех-
нички услови и методи на испитување — **JUS N. J5. 033**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на никел-
кадмиумски акумулатори што ќе се произведат односно
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 07-4634/1
2 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

751.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВРСТИ МИНЕРАЛНИ ГОРИВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за цврсти минерални горива што ги имаат
следните називи и ознаки:

1) Цврсти минерални горива. Мето-
ди на испитување. Определување на топ-
ливоста на пепел — — — — — **JUS B. H8. 325**

2) Методи на испитување на јаглен и
кокс. Определување на коксен тип на јаг-
лен по методата на Греј-Кинг — — — — — **JUS B. H8. 331**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост а ќе се применуваат на
цврсти минерални горива што ќе се произведат односно
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат југословенските стандарди што
имаат следни називи и ознаки:

1) Методи на испитување на јаглен и
кокс. Определување на топовоста на пе-
пел — — — — — **JUS B. H8. 325**

2) Методи на испитување на јаглен и
кокс. Определување на коксен тип на јаг-
лен по методата на Греј-Кинг — — — — — **JUS B. H8. 331**
донесени со Решението за југословенските стандарди во
областа на испитувањето на јагленот и коксот („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 33/64).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 07-4633/1
2 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

752.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИГУРНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за сигурност што го има следниот назив и озна-
ка:

Сигурност. Основни термини и дефиниции ————— JUS A. A2. 005

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за електронски уреди и нивни составни делови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/71).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-4645/1

2 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

753.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76) претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. За да се спречи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија внесување на заразните болести лигавка и шап, се забранува увоз од Република Италија и тоа од областа Тоскана и провинцијата Верона (областа Венецо) во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на следните пратки:

1) живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи);
2) производи, суровини и отпадоци од чапункари, освен термички обработени конзерви месо и сурови кожи солени со морска сол и третираны со калцинирана сода, ако така обработените кожи биле легурувани најмалку 30 дена пред натоварот во местото на потеклото, и ако во општината на потеклото на кожата и во соседните општини немало лигавка и шап.

2. По исклучок од одредбите на точка 1 на оваа наредба од Република Италија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да се увезуваат и провозуваат преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија пратки на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи), производи, суровини и отпадоци од чапункари, под услов наведените пратки да се по потекло од провинциите во кои во последните три месеци не бил установен ниту еден случај на лигавка и шап, како и месо од чапункари заклани пред 1 ноември 1984 година.

3. На граничните премини кон Република Италија задолжителна е дезинфекција на сите превозни средства користени за превоз на животни, производи, суровини и от-

падоци од животинско потекло, што се враќаат празни од Република Италија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за превоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и на производи и суровини по потекло од тие животни од Република Италија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85, 12/85, 31/85 и 47/85).

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6471/1

28 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
д-р Милорад Станоевиќ, с. р.

754.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и за заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84, 21/85 и 52/85), Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и за заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/85, 40/85 и 57/85), и точка 7 од Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени по пат на монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/85, 15/85, 25/85, 32/85, 45/85 и 57/85), во точка 16 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на оваа точка, примарната емисија за монетизација на вложувањата на организациите на здружен труд во производството и подготовката на автомобили по посебна програма за извоз во САД, банките можат до крајот на 1985 година да ја користат во височина до 60% под услов тоа производство и подготовка да се врши за извозот чијшто рок на наплата е договорен во рокот до 20 дена, односно во висина до 50% под услов наплатата на таквиот извоз да е договорена во рок до 30 дена.”

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

2. Во точката 25 во став 2 по зборовите: „за залихи”, се додаваат зборовите: „пченка, оризова арпа, односно ориз.”

3. Во точка 29 во ставот 3 по зборовите: „за резерви”, се додаваат зборовите: „на пченка.”

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 102

1 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

755.

Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84, 21/85 и 52/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/85), во точката 4 потточка 1 процентот: „60%” се заменува со процентот: „70%”.

2. Во точката 5 по зборовите: „деривати” на двете места се става записка и се додаваат зборовите: „природен гас”.

3. Во точката 8 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Банките што даваат пласмани за откуп на пченка од родот за 1985 година заради формирање на стоковни резерви, можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точката 2 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, за износот до 80% од дадените пласмани за оваа намена на организациите на здружен труд односно на другите општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви.”

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 103

31 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

740. Закон за Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи ————— 1565

741. Закон за користење и отплата на кредитот според Спогодбата помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за одобрување кредит за делумно финансирање на изградбата на втората фаза на Металуршкиот комбинат Смедерево во СФРЈ, составена во Москва на 27 јуни 1984 година, со текстот на разменетите писма од 21 и 25 декември 1984 година ————— 1570
742. Закон за посебните услови за вршење надворешнотрговскиот промет во царинските зони ————— 1571
743. Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на примената на критериумите и показателите од чл. 8 и 9 на Општествениот договор за функциите на НИГРО „Борба” и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба” ————— 1572
744. Уредба за дополненија на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — 1573
745. Одлука за дополнење на Одлуката за утврдување на предметите и количествата и на вредностите на предметите на кои при увозот на стоки се применуваат царинските повластици — 1573
746. Правилник за видовите на аматерски радиостаници и за техничките услови за нивно користење ————— 1573
747. Правилник за југословенскиот стандард за текстил во здравството ————— 1585
748. Правилник за престанок на важењето на југословенскиот стандард за паста за заби ————— 1585
749. Правилник за југословенскиот стандард за поларизирани алуминиумски електролитски кондензатори со течен електролит за општа употреба ————— 1585
750. Правилник за југословенскиот стандард за никел-кадмиумски акумулатори ————— 1586
751. Правилник за југословенските стандарди за цврсти минерални горива ————— 1586
752. Правилник за југословенскиот стандард за сигурност ————— 1586
753. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и на производи и суровини по потекло од тие животни од Република Италија ————— 1587
754. Одлука за дополненија на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година ————— 1587
755. Одлука за дополненија на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1985 година ————— 1588

Страна